

- ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП -

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА**

Прилеп, јуни 2021

Содржина:

	стр.
Извештај на независниот ревизор	1 – 2
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиската состојба на 31.12.2020 година	4
Извештај за сеопфатна добивка на 31.12.2020 година	5
Извештај за промени во главнината на 31.12.2020 година	6
Извештај за паричните текови на 31.12.2020 година	7
Белешки кон финансиските извештаи	8

Додатоци

Додаток 1 – Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето

Додаток 2 – Годишна сметка (Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3 – Годишен извештај за работењето

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До
Основачот на
ЕВРОПА ДООЕЛ
ул. Д-р Слободан Јовановски бр. 3
Штип

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЕВРОПА ДООЕЛ - Штип (во понатамошниот текст: „Друштвото“), коишто ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2020 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината, Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија (Сл. Весник на РМ бр.79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликуваат ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ЕВРОПА ДООЕЛ Штип на 31 декември 2020 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 352, член 384 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, ... 290/2020).

Нашата одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010, ... 83/2018) е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2020 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЕВРОПА ДООЕЛ Штип за годината која завршува на 31 декември 2020 година.

Прилеп, 30.06.2021 година

Овластен ревизор

Грозда Костадинова



Пелатониска Ревизорска Куќа

ДОО Прилеп
Управител

Пецко Ристески

ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП

Финансиски извештаи
за годината завршена на 31.12.2020 година,
во согласност со барањата на
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија за
ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП

- ✓ Извештај за финансиската состојба
- ✓ Извештај за сеопфатна добивка
- ✓ Извештај за промени во главнината
- ✓ Извештај за паричните текови

Овие финансиски извештаи се усвоени на ден 06.04.2021 година со Одлука бр.0202-136 и потпишани од управителот Виолета Николова.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
НА ЕВРОПА ДООЕЛ Штип
на 31 декември 2020 година**

	Белешки	31 декември 2020 во (000) МКД	31 декември 2019 во (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	24	1.388	1.371
Материјални средства	25	72.528	68.796
Вложувања во недвижности			
Долгорочни вложувања	26	53.063	53.063
Вкупно нетековни средства		126.979	123.230
Тековни средства			
Залихи	27	56.602	49.609
Побарувања од поврзани друштва	28	18.639	23.681
Побарувања од купувачи	28	61.929	97.651
Побарувања за дадени аванси на добавувачите	28	1.350	4.114
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акциза и за останати давачки кон државата (претплати)	28	463	531
Побарувања од вработените	28	179	161
Останати краткорочни побарувања	28	73	-
Краткорочни финансиски средства	28	39.515	23.195
Парични средства и парични еквиваленти	29	1.225	1.548
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	28	891	2.035
Вкупно тековни средства		180.866	202.525
ВКУПНО СРЕДСТВА		307.845	325.755
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Главнина и резерви			
Основна главнина	30	341	394
Премии на емитирани акции		-	-
Ревалоризациска резерва		60	6
Резерви		-	-
Акумулирана добивка		110.390	102.622
Пренесена загуба (-)		-	-
Добивка/Загуба за деловната година		873	7.894
Вкупно главнина и резерви		111.664	110.916
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци			
Долгорочни обврски	31	27.190	51.858
Одложени даночни обврски			
Тековни обврски			
Обврски спрема поврзани друштва	32	15.584	9.471
Обврски спрема добавувачи		24.551	60.458
Обврски за позајмници		46.282	29.723
Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести на плата		848	786
Обврски кон вработените		1.728	1.661
Тековни даночни обврски		-	-
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		1.404	-
Обврски по заеми и кредити		75.419	60.882
Обврски по основ на учество во резултатот		-	-
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)		3.175	-
Вкупно тековни обврски		168.991	162.981
Вкупно обврски		196.181	214.839
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		307.845	325.755



**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
НА ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП**
на 31 декември 2020 година

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2020</u> <u>по (000) МКД</u>	<u>31 декември 2019</u> <u>по (000) МКД</u>
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	6	182.925	217.031
Останати приходи	7	178.400	212.626
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	8	4.525	4.405
Капитализирано сопствено производство и услуги		-	(3.674)
Расходи од работењето			
Трошоци за сировини и други материјали	9	180.220	200.712
Набавна вредност на продадени стоки	10	102.715	117.780
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	11	11.651	13.340
Услуги со карактер на материјални трошоци	12	105	184
Останати трошоци од работењето	13	15.636	21.296
Трошоци за вработените	14	7.003	7.800
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	15	31.946	32.545
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	16	3.002	2.810
Резервирања за трошоци и ризици		4.403	-
Останати расходи од работењето	17	-	-
Финансиски приходи	18	3.759	4.957
Финансиски расходи	19	455	230
Удел во загубата/добивката на придружените друштва		4.388	4.174
Добивка/Загуба од редовното работење	20	1.487	8.701
Нето добивка/загуба од прекинати работења			
Добивка/Загуба пред оданочување	20	1.487	8.701
Данок на добивка	21	614	807
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
Нето добивка/загуба за деловната година	22	873	7.894
Останата сеопфатна добивка			
Останата сеопфатна загуба			
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината	23	873	7.894
Сеопфатна добивка (загуба) којашто му припаѓа на матичното друштво		873	7.894



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
НА ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП**
на 31 декември 2020 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2019 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2020 година (во 000 МКД)
Основна главнина	394	-	(53)	341
Ревалоризациона резерва	6	54		60
Резерви	-	-	-	-
Акумулирана добивка	102.622	7.894	(126)	110.390
Исплатени дивиденди	-	-	-	-
Добивка / Загуба за финансиската година	7.894	873	(7.894)	873
Вкупно главнина и резерви	110.916	8.821	(8.073)	111.664



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
НА ЕВРОПА ДООЕЛ Штип**
на 31 декември 2020 година

	31 декември 2020 во (000) МКД	31 декември 2019 во (000) МКД
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба по оданочување	873	7.894
Амортизација на основни средства	3.002	2.810
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи		
Побарувања од поврзани друштва	(6.993)	(258)
Побарувања од купувачи	5.042	(7.015)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	35.722	7.343
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (преплати)	2.764	(493)
Побарувања од вработените	68	(406)
Останати краткорочни побарувања	(18)	189
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	(73)	-
	<u>1.144</u>	<u>(24)</u>
	<u>37.656</u>	<u>(664)</u>
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	6.113	(1.747)
Обврски спрема добавувачи	(35.907)	(449)
Обврски за аванси, депозити и кауции	16.559	(896)
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	62	53
Обврски кон вработените	67	345
Тековни даночни обврски	-	(220)
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	1.404	-
Обврски по заеми и кредити	14.537	1.208
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	3.175	-
	<u>6.010</u>	<u>(1.706)</u>
Вкупно нето готовина од оперативни активности	<u>47.541</u>	<u>8.334</u>
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Нематеријални средства	(400)	-
Материјални средства	(6.351)	(20.271)
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	(16.320)	(3.328)
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	<u>(23.071)</u>	<u>(23.599)</u>
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви	(125)	-
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	(24.668)	13.020
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовина од финансиски активности	<u>(24.793)</u>	<u>13.020</u>
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	<u>(323)</u>	<u>(2.245)</u>
Готовина на почетокот од годината	1.548	3.793
Готовина на крајот од годината	<u>1.225</u>	<u>1.548</u>



ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП
Белешки кон финансиските извештаи

БЕЛЕШКА 1: ПРИМЕНА НА СТАНДАРДИ

ДООЕЛ "ЕВРОПА" е објавител на финансиските извештаи според Законот за Финансиски извештаи и Конвенцијата за стандартизирано кредитно кредитирање. Финансиските извештаи се подготвени според стандардите на Меѓународните стандарди за финансиски извештаи (МСФИ) и стандардите на РСДБ, а сите трансакции се мерени според законот на РМДБ.

ДООЕЛ "ЕВРОПА" е објавител на финансиските извештаи според Законот за Финансиски извештаи и Конвенцијата за стандартизирано кредитно кредитирање. Финансиските извештаи се подготвени според стандардите на Меѓународните стандарди за финансиски извештаи (МСФИ) и стандардите на РСДБ, а сите трансакции се мерени според законот на РМДБ.

ДООЕЛ "ЕВРОПА" е објавител на финансиските извештаи според Законот за Финансиски извештаи и Конвенцијата за стандартизирано кредитно кредитирање. Финансиските извештаи се подготвени според стандардите на Меѓународните стандарди за финансиски извештаи (МСФИ) и стандардите на РСДБ, а сите трансакции се мерени според законот на РМДБ.

БЕЛЕШКИ
КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА
ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31.12.2020 ГОДИНА

ДООЕЛ "ЕВРОПА" е објавител на финансиските извештаи според Законот за Финансиски извештаи и Конвенцијата за стандартизирано кредитно кредитирање. Финансиските извештаи се подготвени според стандардите на Меѓународните стандарди за финансиски извештаи (МСФИ) и стандардите на РСДБ, а сите трансакции се мерени според законот на РМДБ.

ДООЕЛ "ЕВРОПА" е објавител на финансиските извештаи според Законот за Финансиски извештаи и Конвенцијата за стандартизирано кредитно кредитирање. Финансиските извештаи се подготвени според стандардите на Меѓународните стандарди за финансиски извештаи (МСФИ) и стандардите на РСДБ, а сите трансакции се мерени според законот на РМДБ.

ДООЕЛ "ЕВРОПА" е објавител на финансиските извештаи според Законот за Финансиски извештаи и Конвенцијата за стандартизирано кредитно кредитирање. Финансиските извештаи се подготвени според стандардите на Меѓународните стандарди за финансиски извештаи (МСФИ) и стандардите на РСДБ, а сите трансакции се мерени според законот на РМДБ.

БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Друштвото за производство и продажба на кондиторски производи Европа ДООЕЛ е со седиште на ул. д-р Слободан Јовановски бр. 3 Штип и е основано од Макпромет АД Штип на 28.04.1998 година. Со состојба на 31 декември 2020 Друштвото е во целосна сопственост на Макпромет АД Штип. Друштвото ги има усогласено своите акти согласно Законот за трговски друштва и неговата регистрација е евидентирана во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Основна дејност на друштвото е производство и продажба на кондиторски производи со шифра на дејноста 15.84/0.

Друштвото е управувано од управителот Виолета Николова со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет. Бројот на вработени во 2020 година изнесува 81 (2019: 85 вработени).

Основната главнина на друштвото изнесува 5.624 евра паричен алог.

Друштвото квалитетите на своето работење ги потврдува со имплементација на ИСО 9001:2000 и HACCP/CODEX ALIMENTARIUS.

БЕЛЕШКА 2. ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ СО МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ (МСФИ)

Друштвото Европа ДООЕЛ Штип известува согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење сметководство („Службен весник на РМ“, бр. 159/09, 164/10 и 107/11).

БЕЛЕШКА 3. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи подготвени од страна на друштвото секоја тековна година се составуваат во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување МСФИ објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за водење на сметководството.

Финансиските извештаи се подготвуваат по методот на споредливост тековна со претходна година и се презентираат во илјади (000) МКД. Онаму каде е потребно споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

Финансиските извештаи подготвени за тековната година се поединечни финансиски извештаи.

Сетот на финансиските извештаи ги опфаќа:

- извештајот за финансиската состојба,
- извештајот за сеопфатната добивка,
- извештајот за паричните текови,
- извештај за промени на капиталот и
- објаснувачки белешки.

3.1. Основа за подготовка

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за вложувањата расположливи за продажба кои се признаваат според нивната објективна (пазарна) вредност доколку за нив постои активен пазар.

3.2. Користени проценки

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, при проценување на објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, проценување на застареноста на залихите, проценување на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто биле засновани проценките или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената или во идните периоди доколку промената алијае и на двете.

3.3. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3.4. Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути, а пресметани во МКД се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Извештајот за останата сеопфатна добивка како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

3.5. Девизни курсеви

Официјаните девизни курсеви кои се применуваат за искажување на вредност на ставките во извештајот за финансиската состојба се утврдуваат на крајот на тековната година и се споредуваат со претходната година.

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за финансиската состојба се следниве:

2020

2019

ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП
Белешки кон финансиските извештаи

31 декември 1 ЕУР	61,6940 ден.	61,4856 ден.
31 декември 1 УСД	50,2353 ден.	54,9518 ден.

3.6. Споредбени показатели

Финансиските извештаи за тековната година редовно се ревидираат, со што се овозможува споредба со показателите во финансиските извештаи од претходната година.

3.7. Однос со поврзани страни и нивни трансакции

Трансакциите помеѓу поврзани страни (Макпромет АД Штип, Илинден 2002 ДООЕЛ Штип) и отворените салда се обелоденуваат во финансиските извештаи на групата. Трансакциите помеѓу поврзаните страни во рамките на групата и отворените салда се елиминираат при подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи на групата по методот на потполна консолидација.

Трансакциите помеѓу поврзаните страни главно се однесуваат на давање и примање стоки и услуги (наемнина) и нивното вреднување. Утврдувањето на трансферните цени се врши на принципот трошоци плус, односно по цена на чинење плус просечна маржа во дејноста на групацијата.

БЕЛЕШКА 4. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕНКИ

4.1. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се средства без физичка содржина но кои можат да се идентификуваат.

Нематеријалните средства се мерат според набавна вредност, а се признаваат само доколку:

1. е веројатно дека идните економски користи ќе му се препишат на нематеријалното средство;
2. набавната вредност на средството може веродостојно да се измери.

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалното средство што произлегува од договори и други законски права не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен корисен век се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода. Нематеријалното средство треба да биде депризнаено/отпишано при неговото оттуѓување или кога не се очекуваат идни економски користи од неговата употреба и со последователното оттуѓување. Добивките или загубите кои настануваат со отпишувањето се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од располагање со тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход за периодот во кој се настанати.

4.2. Материјални средства

4.2.1. Признавање

Материјалните средства се признаваат како средства според трошокот на набавката. Овие ставки се признаваат како средства кога ќе ги исполнат следните услови:

1. се очекува идна економска корист поврзана со тоа средство и
2. набавната вредност, односно цената на чинење на средството, може со сигурност да се измери.

Трошокот на набавка, односно набавната вредност на материјалното средство (цена на чинење), кој се распоредува за време на корисниот век на употреба, е еднаков на износот на платени парични средства или еквиваленти на парични средства, или на објективната вредност на друг надомест којшто е даден за да се стекне едно средство во моментот на неговото стекнување или изградба.

Набавната вредност на материјалните средства ја опфаќа набавната (куповната) цена, вклучувајќи ги увозните давачки и неповратните даноци, како и трошоците кои директно можат да се припишат на доведувањето на средството во работна состојба на употреба (трошоци за: подготовка на местото (рамнење, градење на потпорни ѕидови, канали за одводнување, трошоци за рушење на стари градби), испорака и манипулација, инсталирање и монтажа, како и услуги на стручни лица и слично). Сите трговски попусти и работи се одбиваат за да се дојде до набавната (куповната) цена.

Набавната вредност на средство кое се произведува во сопствена режија се определува со користење на истите принципи како и за стекнато средство. Ако друштвото произведува слични средства за продажба во нормалниот тек на работење, набавната вредност е еднаква на набавната вредност на средствата што се произведуваат за продажба (МСС 2). Сите интерни добивки се елиминираат при определувањето на набавната вредност на средството, додека трошоците предизвикани од прекумерното трошење на материјал, труд или други ресурси кои биле направени заради сопствената изградба на средство не се вклучуваат во неговата набавна вредност.

Ставките на недвижности, постројки и опрема кои се утврдени со попис, а претходно не биле евидентирани во деловните книги, се признаваат по проценета фер вредност и во корист на останатите приходи (вишоци).

Ако сметководствената вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ, за разликата се врши вредносно усогласување до надоместливиот износ. Добивките или загубите настанати со продажба се определуваат преку споредбата на продажната вредност со сметководствената вредност.

Кога набавката на средствата се реализира преку размена за друго средство, износот на трошокот на набавка се утврдува според фер (објективната) вредност на преземеното (набавено) средство.

4.2.2. Вреднување по почетното признавање на недвижности

По почетното признавање, недвижностите, постројките и опремата се вреднуваат по набавна односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување доколку постои. Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година, по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

4.2.3. Амортизација на недвижности, постројки и опрема

Векот на употреба на средството е периодот во кој се очекува дека друштвото ќе го користи средството. Недвижноста, постројките и опремата се амортизираат според систематска основа низ времетраењето на корисниот век на употреба на даденото средство.

Корисниот век на употреба за секоја ставка на недвижност, постројка или опрема се проценува и определува со проценка од компетентни лица.

ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП
Белешки кон финансиските извештаи

Векот на употреба на материјалните средства се проценува на следниот начин:

	2020	2019
Градежни објекти	40 години	40 години
Постројки и опрема	20 години	20 години
Транспортни средства	8 години	8 години
Канцелариски мебел	5 години	5 години
Компјутери	4 години	4 години

Земјиштето не се амортизира. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација. Стапките на амортизација се определуваат на следниот начин:

	2020	2019
Градежни објекти	2,5%	2,5%
Постројки и опрема	5 %	5 %
Транспортни средства	12,5%	12,5%
Канцелариски мебел	20%	20%
Компјутери	25%	25%

Пресметувањето на амортизацијата започнува истиот ден кога средството станува расположливо за употреба т.е. кога тоа е на локацијата и во состојба неопходна за тоа да биде оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

Средството престанува да се амортизира на првиот ден од датумот кога средството е класифицирано како средство што се чува за продажба или од датумот кога средството е отпишано.

4.2.4. Отпишување (повлекување од употреба и оттуѓување)

Недвижностите, постројките и опремата се отпишуваат од деловните книги во момент на оттуѓување или доколку понатаму од нив не се очекуваат никакви идни економски повољности.

Добивките или загубите кои настануваат со отпишувањето на одредено средство, се утврдуваат како разлика помеѓу проценетата нето добивка од оттуѓувањето на тоа средство и неговата сметководствена вредност и се признаваат како приход или расход во периодот во кој се настанати.

Недвижностите, постројките и опремата кои во согласност со МСФИ 5 - *Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења*, ги исполнуваат критериумите да бидат класифицирани како нетековни средства наменети за продажба, се вреднуваат во согласност со одредбите на овие сметководствени политики кои се однесуваат за нетековни средства наменети за продажба.

4.2.5. Обезвреден имот

Одредбите од оваа точка се однесуваат на следните видови на имот:

- недвижност (земјиште и градежни објекти),
- постројки и опрема,
- нематеријални средства,
- учество на капитал во зависни и поврзани правни субјекти.

Ако на денот на Извештајот за финансиската состојба постојат индикации дека вредноста на некое средство од ставот 1 од оваа точка е намалена, се врши проценка на надоместливата

вредност. Надоместлива вредност претставува нето продажната цена или употребната вредност, во зависност која од овие две е повисока.

Ако надоместливата вредност е помала од неговата сметководствена вредност, сметководствената вредност се сведува на надоместливата вредност и истовремено се намалуваат ревалоризационите резерви, доколку претходно се формирани за тоа средство.

Доколку не се формирани ревалоризациони резерви или формираните резерви се искористени за друга цел, за износот на загубата од обезвреднување се признава расход за периодот.

Ако на денот на Извештајот за финансиската состојба постојат индикации претходно признатата загуба од обезвреднување повеќе да не постои или да е намалена, се врши проценка на надоместливата вредност на средството.

За средства кои се вреднуваат по моделот на ревалоризација (објективна, фер вредност), загубата поради обезвреднување, призната во претходните години, се признава како приход односно зголемување на ревалоризационата резерва, а сметководствената вредност се зголемува за надоместливата вредност.

4.2.6. Нетековни средства што се чуваат за продажба

Нетековното средство се класификува како средство наменето за продажба во согласност со МСФИ 5 - *Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења*, доколку неговата сметководствена вредност може првенствено да се поврати преку продажна трансакција, а не преку продолжување со користење на средството.

За едно средство да се класифицира како нетековно средство наменето за продажба, според условот од став 1 од оваа точка, потребно е да се исполнат и дополнителни услови:

- средството да е достапно за моментална продажба во тековната состојба во која се наоѓа,
- продажбата на средството е веројатно дека ќе се реализира во рок од една година од денот на признавање како нетековно средство наменето за продажба, под што се подразбира дека постои план или одлука за продажба на средството. За продажбата на средството да биде веројатна, мора да постои пазар за тоа средство, а понудената цена да биде разумно утврдена за да се овозможи продажба во рок од една година.

4.3. Долгорочни финансиски вложувања

4.3.1. Хартии од вредност и удели

Хартиите од вредност се класифицираат како:

- хартии од вредност по фер вредност,
- хартии од вредност кои се чуваат до нивното доспевање и
- хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувањата во акции или удели се искажуваат според трошокот на стекнување. Акциите и уделите се водат според методот на трошокот на вложување (набавна вредност вклучувајќи ги и трансакционите трошоци, освен за хартиите од вредност за тргување).

4.3.2. Хартии од вредност по фер вредност

Оваа категорија содржи две поткатегории и тоа хартии од вредност кои се наменети за тргување и хартии од вредност кои се евидентираат по фер вредност.

Хартиите од вредност се класифицираат како средства наменети за тргувања доколку се стекнати поради продажба во краток рок.

Хартиите од вредност кои се класифицираат како хартии од вредност по фер вредност, во првичното признавање се вреднуваат по фер вредност, со тоа што трансакциските трошоци се вклучуваат во нивната вредност.

Пазарните хартии од вредност (наменети за тргување) се мерат според тековната пазарна цена (берзанска цена), без вклучување на трансакциските трошоци.

Најдоцна при секое составување на Извештајот за финансиската состојба се утврдува фер вредноста, а ефектот врз основа на промената на фер вредноста се признава како приход или расход за периодот во Извештајот за сеопфатна добивка.

4.3.3 Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Хартии од вредност кои се чуваат до нивно доспевање, како што се благајничките записи, комерцијалните записи, дисконтирани меници и обврзници во странска валута кои потекнуваат од девизно штедење, се недеривативни финансиски средства со фиксна или одредлива исплата и фиксно доспевање за кое раководството има позитивна намера и можност да ги чува до нивното доспевање. Ако раководството одлучи да ги продаде овие средства, целата категорија се рекласифицира во средства расположливи за продажба.

Хартиите од вредност кои се чуваат до нивно доспевање се искажуваат по амортизирана вредност, со примена на методот на ефективен принос. Амортизираната вредност се пресметува со земање предвид на сите дисконти или премии при купувањето, во тек на периодот до доспевање.

Износот на загубата од обезвреднување на хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност на вложувањето и моменталната вредност на очекуваните парични текови, дисконтирани по оригиналната каматна стапка на вложување и се искажува во Извештајот за сеопфатна добивка.

4.3.4 Хартии од вредност расположливи за продажба

Непазарните хартии од вредност (расположливи за продажба) се мерат според проценетата објективна вредност.

Хартиите од вредност кои се расположливи за продажба по првичното признавање се искажуваат по нивната фер вредност, освен доколку немаат котирана пазарна цена на активниот пазар и нивната објективна вредност не може да се определи.

Ефектот по основ на промена на фер вредноста на хартијата од вредност која е расположлива за продажба се признава во рамки на капиталот, како ревалоризациона резерва.

4.4. Залихи

4.4.1. Залихите вклучуваат:

1. сировини, материјали, резервни делови, ситен инвентар, авто гуми, амбалажи и помошен материјал;
2. стока која се држи за продажба, вклучувајќи ги и малопродажбата како облик на продажба, продажбата на големо, како и недвижности кои се чуваат за продажба;
3. готови производи;
4. недовршени производи.

4.4.2. Вреднување на залихите

Суровните, материјалите, резервните делови, ситниот инвентар, амбалажата и автомобилските гуми се евидентираат по пониската цена меѓу набавната односно цената на чинење и нето продажната цена. Ситниот инвентар со ставање во употреба се отпишува со стапка од 100%.

Намалувањето на вредноста на залихите се спроведува во време на редовниот годишен попис, а врз основа на проценка за оштетеност, дотраеност на залихите и сл.

Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање (сведување) по пат на отпис до нето реализационата вредност.

Залихите на недовршеното производство, полупроизводи и готови производи се водат според трошоците на набавката, односно според цената на производството. Во цената на производството се вклучуваат: трошоците на материјали за изработка, платите за изработка, останатите директни трошоци и останатите општи трошоци кои може да се доведат во врска со сегашната состојба и сегашната локација на залихите.

4.5. Краткорочни побарувања

Побарувањата од купувачите, побарувањата од вработените, побарувањата од државата и другите институции и останатите побарувања се искажуваат по номинална вредност зголемена за каматите согласно склучениот договор односно одлуката за исплата.

Во вкупните побарувања најзначајна ставка се побарувањата од купувачите во земјата и странство. За овие побарувања друштвото ги има усвоено следниве политики:

- побарувањата од купувачите во земјата ги евидентира во денари и по срочност со рокови на втасување (недоспеани, од 0-30, од 31-60 дена, од 61 до 90 дена, од 90-180 дена, од 180-240 дена, од 240-270 дена, од 270-365 дена, над 365 дена).
- побарувањата од купувачите во странство ги евидентира во соодветни странски валути и во денари и по срочност со рокови на втасување (недоспеани, од 0-30, од 31-60 дена, од 61 до 90 дена, од 90-180 дена, од 180-240 дена, од 240-270 дена, од 270-365 дена, над 365 дена).
- побарувањата кои се сомнителни и неизвесни во наплатата, друштвото ги евидентира на посебна сметка на сомнителни и спорни побарувања во која спаѓаат сомнителните ненаплатени побарувања и тужените побарувања. За побарувањата кои се постари од 3 години и кои се ненаплативи друштвото врши исправка на вредноста на крајот на секоја деловна година по индиректна метода. Вака опишаните побарувања се сврстуваат во даночно непризнати расходи.
- за побарувањата од купувачите спрема кои е отпочната стечајна постапка, друштвото врши редовно пријавување на своето побарување и за истото врши исправка на вредноста по индиректна метода. Доколку побарувањето е признато од стечајниот управник неговиот отпис не е сврстен во групата на даночно непризнати расходи.
- за тужените побарувања за коишто постои правосилно судско решение за наплата а кои неможи да се наплатат, друштвото врши директна исправка на вредноста и оваа исправка не е сврстена во групата на даночно признати расходи.

4.6. Краткорочни финансиски вложувања

Дадените заеми, депозити и кауции се искажуваат според нивната номинална вредност, согласно со договорот. Пресметаните камати се капитализираат по нивната достасаност, согласно со анекс на договорот.

Останатите краткорочни вложувања се искажуваат по набавна вредност, зголемена за каматата согласно склучениот договор.

4.7. Парични средства

Парите на сметките во денари кај комерцијалните банки се водат во номинални износи според доставениот извод за состојбата на прометот на тие сметки. Парите во благајна во денари се искажуваат по номинална вредност.

Девизите на сметките во банката и благајната се искажуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба.

Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката (благајната) и на крајот на месецот.

За целите на составување на Извештајот за паричните текови:

- а) паричните средства ги опфаќаат готовината во благајната и депозитите по видување (денарски и девизни),
- б) паричните еквиваленти ги опфаќаат краткорочните високо ликвидни вложувања, кои брзо можат да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност (рок на достасаност до 3 месеци и помалку).

4.8. Активни временски разграничувања

Однапред платените трошоци за идни периоди се искажуваат како активни временски разграничувања, а се пресметуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причината за разграничувањето, како и износот кој се однесува на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период, а немаат елементи за да се искажат како побарување, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнуваат побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

4.9. Запишан капитал

Запишаниот (основен) капитал се искажува на посебна сметка во износ кој е запишан во трговскиот регистар при основањето, односно при промената на уписот на вредноста на капиталот.

4.10. Резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби,

Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загуби.

4.11. Ревалоризациона резерва

Ревалоризациона резерва (ревалоризационен вишок) произлегува од објективното вреднување на нетековните средства по нивното почетно признавање според набавна вредност, како и од дополнително вреднување на финансиските инструменти кои се расположиви за продажба.

4.12. Задржана (акумулирана) добивка/загуба

Во деловните книги на друштвото Европа ДООЕЛ Штип посебно се искажува задржаната (нераспоредена) добивка, а посебно искажаната загуба од работењето.

Искажаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само по одлука на друштвото, а во согласност со одредбите на Законот за трговските друштва.

Доколку настане загуба, истата се покрива од сите позиции на капиталот. Членовите на друштвото не се обврзани со договорот на друштвото/статутот да ја покриваат загубата со внесување на дополнителни влогови.

Исплатата на дивиденда или добивка се спроведува врз основа на одлука на собранието и според одредбите на Законот за трговските друштва.

4.13. Добивка / загуба за тековната година

Добивката или загубата во тековната година во Извештајот за финансиската состојба се искажува по оданочувањето како добивка, односно загуба од работењето.

4.14. Долгорочни обврски

Долгорочните обврски спрема поврзаните друштва, долгорочните обврски по заеми, долгорочните обврски спрема кредитните институции, долгорочните обврски за аванси, долгорочните обврски спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за доставаните камати според склучениот договор.

Долгорочните обврски искажани во девизи се пресметуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба, но и на крајот на секој месец во случај кога се отплаќаат долгови.

За долгорочните обврски за кои не се пристигнати опомени и тужбени побарувања а се постари од три години, друштвото врши нивно приходување

4.15. Краткорочни обврски

Обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, и останатите краткорочни обврски се искажуваат во вредност која е искажана во соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, односно одлука на надлежниот орган на друштвото.

Овие обврски се класифицираат како краткорочни, доколку на датумот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските по меници и чекови, односно останати хартии од вредност се искажуваат по номинална вредност на хартиите од вредност кои ги сочинуваат краткорочните обврски на друштвото, зголемена за каматата, ако е договорена или утврдена со одлуката за издавање на хартии од вредност.

За краткорочните обврски за кои не се пристигнати опомени и тужбени побарувања, а се постари од три години, друштвото врши нивно приходување.

Друштвото врши пресметка и исплаќа плата, придонеси и даноци од плата на вработените секој месец до 15 во тековниот за претходниот месец.

Друштвото врши пресметка и плаќање на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот но најмногу до седум месечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Друштвото нема направено резервирање на ова право на вработените.

4.16. Данок на добивка

Данокот на добивка се утврдува и се плаќа според Годишниот даночен биланс и истиот претставува одбитна ставка од финансискиот резултат пред оданочување во Билансот на успех (Извештајот за сеопфатна добивка). Данокот на добивка согласно важечките законски прописи се пресметува на основницата позитивен финансиски резултат зголемена за одредени трошоци коишто не се признаваат за целите на оданочување (непризнати трошоци) и помалку прикажани приходи. Данокот на добивка се пресметува со примена на важечка стапка на денот изготвување на извештајот за финансиска состојба и истата изнесува 10%.

4.17. Пасивни временски разграничувања

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.

Во корист на временските разграничувања се евидентираат и наплатените приходи кои се однесуваат за идните периоди, а за кои не било искажано соодветно побарување.

4.18. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по

сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Друштвото нема трансакции кои преставуваат финансиски наеми, при што истото не се јавува ни како корисник на такви средства.

Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

4.19. Приходи и расходи

Приходите ги опфаќаат приходите и добивките.

Приходите настануваат со вршење на редовни активности. Приходи од редовни активности се приходи од продажба на производи, стока и услуги, камати, дивиденди, авторски надомести, закупини и др.

Добивките претставуваат други ставки кои ја задоволуваат дефиницијата на приходите и можат, но не мора, да настанат со вршење на редовни активности. Добивките претставуваат раст на економската вредност и како такви не се разликуваат од приходите. Добивките опфаќаат добивки кои настануваат со оттуѓување на нетековните средства, како и нереализирани добивки, како што се добивките кои настануваат од ревалоризација на хартиите од вредност расположливи за продажба и добивки кои се резултат на зголемување на сметководствената вредност на нетековните средства. Добивките се прикажуваат во нето износ, откако ќе се намалат за соодветните расходи.

Расходите опфаќаат загуби и расходи кои настануваат како последица на редовна активност.

Расходите кои настануваат како последица на редовна активност опфаќаат трошоци за продажба, заработка, амортизација и други деловни расходи.

Загубите претставуваат други ставки кои ја задоволуваат дефиницијата за расходи и можат, но не мораат да настанат како последица на редовна активност. Загубите претставуваат намалување на економската вредност и како такви не се во својата природа различни од останатите расходи.

Загубите опфаќаат, на пример, загуби кои се последица на катастрофа, како што се пожар и поплава, како и загуби кои настануваат со оттуѓување на нетековните средства. Дефиницијата за расходи, исто така, вклучува и нереализирани загуби, на пример оние кои настануваат од ефект на промена на девизни курсеви. Загубите обично се прикажуваат на нето основа без приходот кој е соодветен на нив.

4.19.1. Признавање на приходите

Приходите се мерат според објективната вредноста на применетиот надомест или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските. Приходите од продажба на производи се признаваат ако:

- на купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите;
- друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- износот на приходите може да се измери;
- е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во

тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

4.19.2. Признавање на расходите

Расходите се признаваат согласно Рамката за составување и презентирање на финансиските извештаи (МСФИ). Во политиката за признавање расходи, друштвото се придржува до следните критериуми:

- расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- расходите имаат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавањето на расходите се извршува со постапката на разумна алокација на пресметковни периоди;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во Извештајот за финансиска состојба;
- расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанала обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

Сите трошоци и расходи кои се однесуваат на пресметковниот период мораат да бидат опфатени во финансиските извештаи.

4.20. Трошоци за позајмици

Трошоците за позајмици се признаваат како расходи за периодот во кој се настанати, освен оние кои се капитализирани.

Трошоците за позајмиците директно припишани на стекнување, изградба или производство на средства кои се квалификуваат согласно со МСС 23, се капитализираат како составен дел од набавната вредност, односно цената на чинење на средството.

4.21. Ефекти од девизни курсеви

Трансакциите во странски валути, при почетното признавање, се евидентираат во денарска противвредност, со примена на средниот курс од НБРСМ кој важи на денот на трансакцијата.

На секој датум на изготвување на Извештајот на финансиската состојба, паричните ставки (девизните средства, побарувањата и обврските) се пресметуваат со примена на заклучниот курс (курсот на денот кога се изготвува извештајот). Курсните разлики кои настанале по основ на трансакција во странска валута се признаваат како приход или расход за периодот во кој настанале.

4.22. Резервации

Резервации се признаваат кога Друштвото има постојана обврска како резултат на минат настан, кога е веројатно дека од одливите на ресурсите кои вклучуваат економски користи ќе се бара исплата на обврската и кога со веродостојна проценка може да се процени износот на обврската. Расходот за било која резервација се признава во Извештајот за сопствена добивка намалена за износот на намалувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен

резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

4.23. Неизвесности

Неизвесни обврски се можни обврски кои се јавуваат од поранешни настани и чие постоење ќе биде потврдено само со случувањата или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани кои не се во целост под влијание на друштвото. Неизвесна обврска е и сегашна обврска која се јавува од поранешни настани но не е признаена поради тоа што одливот на ресурси кои вклучуваат економски користи ќе биде баран за исплата на обврска а износот на обврската не може да се измери со задоволителна веродостојност. Друштвото не ги признава неизвесните обврски во финансиските извештаи туку само ги обелоденува. Неизвесни средства се можни средства кои се јавуваат од поранешни настани и чие постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Друштвото не признава неизвесни средства, туку само ги обелоденува таму каде што приливот на економски користи е веројатен.

4.24. Принципи за консолидација

Друштвото Европа ДООЕЛ Штип е поврзан субјект со матичното друштво Макпромет АД Штип и Илинден 2002 Штип. Се применува методот на потполна консолидација.

4.25. Настани по датумот на извештајот на финансиската состојба

За ефектите од деловните случувања кои настануваат во периодот помеѓу издавањето на Извештајот за финансиската состојба и датумот кога се одобруваат финансиските извештаи и се во директна врска со состојбата на позициите кои постојат на датумот на издавање на Извештајот на финансиската состојба, се врши корекција на претходно признатите износи во финансискиот извештај.

За ефектите од деловните случувања кои настануваат во периодот помеѓу издавањето на Извештајот за финансиската состојба и датумот кога се одобруваат финансиските извештаи, а се однесуваат на околности кои не постоеле на датумот на Извештајот за финансиската состојба, во белешките кон финансиските извештаи се врши обелоденување на природата на случувањето и процена на неговиот финансиски ефект.

4.26. Промена на сметководствените политики

Сметководствените политики кои се утврдени со овој правилник се применуваат од период до период на конзистентна основа.

Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на нов МСС/МСФИ.

По исклучок од ставот 1 и 2 на оваа точка, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи.

За промените во сметководствените политики одлучува Одборот на директори на Макпромет АД Штип.

Новата сметководствена политика се применува ретроактивно кога тоа се бара од МСС/МСФИ како од секогаш да била во примена, освен кога износот за корекција не може

прецизно да се утврди, во кој случај новата сметководствена политика се применува на перспективна основа.

Ефектот кој настанува од ретроактивна примена на новите сметководствени политики се признава како корекција на пренесениот резултат, во согласност со МСС 8 (односно *Одделот 10 на МСФИ за МСЕ*).

4.27. Завршни одредби

За оние средства, обврски, приходи и расходи за кои во овој акт не се утврдени сметководствени политики ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврден во соодветните МСФИ.

БЕЛЕШКА 5. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

5.1. Пазарен ризик

5.1.1. Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на промена на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, чиј ефект е даден во табелата подолу.

5.1.2. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици и депонирани средства во банки, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

5.1.3. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се голем број на друштва во земјата и во странство. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

5.1.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите пристигнати обврски.

5.1.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Во 2019 година во друштвото не е вршена контрола од страна на даночните власти. Сепак, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

5.1.6. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, аложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачите и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

5.2. Финансиски инструменти

• Ризик под финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење од сопствени средства и по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на аложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 Декември тековна и претходна година е следната:

Долгорочна задолженост	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Обврски по долгорочни кредити	27.190	51.858
• Парични средства и парични еквиваленти	1.225	1.548
• Нето обврски	25.965	50.310
• Вкупно капитал и резерви	111.664	110.916
% на долгорочна задолженост во однос на капиталот	23,25%	45,36%

Задолженост во однос на вкупните средства	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Обврски по кредити, доверители и други обврски	196.181	214.839
• Вкупни средства	307.845	325.755
% на вкупна задолженост во однос на вкупни средства	63,73%	65,95%

• Ризик од промени на каматите

ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП
Белешки кон финансиските извештаи

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на тековната и претходната година е како што следува:

Финансиски средства	2020	2019
	000 МКД	000 МКД
<i>Некаматносни</i>		
Парични средства и еквиваленти	1.225	1.548
Побарувања од купувачи	61.929	97.651
Побарувања од поврзани субјекти	18.639	23.681
Побарувања од вработени	179	161
Побарувања од дадени заеми	39.515	23.195
Побарувања по основ на дадени аванси	1.350	4.114
Побарувања од државата	463	531
Останати побарувања	73	-
Вкупно	70.310	97.818
Финансиски обврски	2020	2019
	000 МКД	000 МКД
<i>Некаматносни</i>		
Обврски спрема добавувачи	24.551	60.458
Обврски спрема поврзани субјекти	15.584	9.471
Останати обврски	3.980	2.447
Вкупно	44.115	72.376
<i>Со фиксана каматна стапка</i>		
Обврски по кредити	102.609	112.740
Обврски по позајмици	46.282	29.723
Вкупно	148.891	142.463

Со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година Друштвото нема средства и обврски со променлива каматна стапка кои би влијаеле на објективната вредност на идните парични текови и на финансиските инструменти поради што анализата на сензитивноста на каматните стапки не е прикажана во овие финансиски извештаи.

БЕЛЕШКА 6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2020	2019
	000 МКД	000 МКД
• Приходи од продажба на домашен пазар	41.878	48.067
• Приходи од продажба на странски пазар	135.719	160.544
• Приходи од продажба на сировини	53	123
• Приходи од продажба на услуги	750	160.544
Вкупно приходи од продажба:	178.400	212.626

БЕЛЕШКА 7. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Приход од отпис на обврски	23	1.093
• Приходи од поранешни години	608	41
• Приходи од надомест на штети	758	307
• Приходи од дотации	386	300
• Приходи од продажба на основни средства	2.520	2.504
• Останати деловни приходи	230	160
Вкупно останати приходи:	4.525	4.405

БЕЛЕШКА 8. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И НА НЕДОВРШЕНОТО ПРОИЗВОДСТВОТО

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	9.849	13.523
• Залихи на готови производи и на недовршено производство на крајот на периодот (31.12)	12.564	9.849
Промена на вредноста на готовите производи и недовршеното производство:	2.715	(3.674)

Поради фактот што вредноста на залихата на почетокот од годината е помала од вредноста на залихите на крајот од годината, за разликата во износ од 2.715 илјади денари треба да се намалат трошоците од класа 4 (четири).

БЕЛЕШКА 9. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Трошоци за сировини и материјали	97.523	112.100
• Трошоци за енергија	5.192	5.680
Вкупно трошоци за сировини и материјали:	102.715	117.780

БЕЛЕШКА 10. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ ТРГОВСКИ СТОКИ

ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП
Белешки кон финансиските извештаи

Во 2020 година набавната вредност на продадените трговски стоки изнесува 11.651 илјади денари, а во претходната 2019 година набавната вредност на продадените трговски стоки изнесуваше 13.340 илјади денари.

БЕЛЕШКА 11. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ МАТЕРИЈАЛИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ

Во 2020 година овие расходи изнесуваат 105 илјади денари, а во претходната 2019 година тие беа во вредност од 184 илјади денари.

БЕЛЕШКА 12. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	<u>000 МКД</u>	<u>000 МКД</u>
• Транспортни услуги	4.093	5.940
• Услуги за одржување	2.062	1.465
• Комунални услуги	3.388	3.329
• Реклама и саемски трошоци	6.093	10.562
Вкупно услуги со карактер на материјални трошоци:	<u>15.636</u>	<u>21.296</u>

БЕЛЕШКА 13. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	<u>000 МКД</u>	<u>000 МКД</u>
• Репрезентација и спонзорство	274	150
• Премии за осигурување	1.320	559
• Банкарска провизија	559	846
• Останати нематеријални трошоци	4.850	6.245
Вкупно останати трошоци од работењето:	<u>7.003</u>	<u>7.800</u>

БЕЛЕШКА 14. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	<u>000 МКД</u>	<u>000 МКД</u>
• Вкалкулирани бруто плати	28.625	27.790
• Надоместоци за исхрана на работници	1.765	1.935
• Дневници за службени патувања	582	1.809
• Регрес за годишен одмор	974	899
• Отпремнина и помош на вработени	-	90
• Трошоци за превоз	-	22
Вкупно трошоци за вработените:	<u>31.946</u>	<u>32.545</u>

БЕЛЕШКА 15. АМОРТИЗАЦИЈА НА МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Амортизација на нематеријални средства	383	265
• Амортизација на материјални средства	2.619	2.545
Вкупно амортизација:	3.002	2.810

БЕЛЕШКА 16. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ (ОБЕЗВРЕДНУВАЊЕ) НА НЕТЕКОВНИ И ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	4.403	-
Вкупно вредносно усогласување:	4.403	-

БЕЛЕШКА 17. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Неотпишана вредност на отуѓени постојани средства	1.329	2.110
• Казни и пенали	4	492
• Дополнително одобрени работи	2.294	2.097
• Расходи од минати години	132	258
Вкупно останати расходи:	3.759	4.957

БЕЛЕШКА 18. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Приходи од камати	-	-
• Приходи од курсни разлики	455	230
Вкупно финансиски приходи:	455	230

БЕЛЕШКА 19. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

2020	2019
------	------

ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП
Белешки кон финансиските извештаи

	000 МКД	000 МКД
• Расходи за камати	3.489	3.561
• Негативни курсни разлики	899	613
Вкупно финансиски расходи:	4.388	4.174

БЕЛЕШКА 20. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Вкупни приходи	183.380	217.261
• Вкупни расходи	(181.893)	(208.560)
Добивка/загуба пред оданочување:	1.487	8.701

БЕЛЕШКА 21. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно законските прописи данок од добивка се плаќа на добивката пресметана во тековната година зголемена за непризнатите расходи и помалку искажаните приходи.

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Добивка од извештајот за добивка/загуба	1.487	8.701
• Непризнати расходи	4.653	627
• Даночна основа	6.140	9.328
• Даночна стапка	10%	10%
• Данок на добивка	614	933
• Даночно олеснување	-	(126)
Пресметан данок на добивка:	614	807

БЕЛЕШКА 22. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Добивка пред оданочување	1.487	8.701
• Данок на добивка	(614)	(807)
Добивка/загуба по оданочување:	873	7.894

БЕЛЕШКА 23. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

За тековната 2020 година вкупната сеопфатна добивка изнесува 873 илјади денари и е иста со нето добивката за деловната година. Оваа вкупна сеопфатна добивка му припаѓа на основачот

ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП
Белешки кон финансиските извештаи

на матичното друштво. Во претходната 2019 година вкупната сеопфатна добивка изнесуваше 7.894 илјади денари.

БЕЛЕШКА 24. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на основно средства	000 МКД		
	Лиценци, заштитни знаци и слични права	Лиценци и истражу.	Вкупно
Набавна вредност на НС на 01.01.2020 год.	3.750	4.005	7.755
- директни зголемувања	-	400	400
- намалување / расход	(3.750)	(1.633)	(5.383)
- прекинжување	-	-	-
Набавна вредност на НС на 31.12.2020 година	-	2.772	2.772
Исправка на вредноста на НС на 01.01.2020 год.	(3.540)	(2.844)	(6.384)
- амортизација во 2020 год.	(210)	(173)	(383)
- намалување / расход	3.750	1.633	5.383
- прекинжување	-	-	-
Состојба на исправката на вредноста на 31.12.2020 год.	-	(1.384)	(1.384)
Сегашна вредност на НС на 31.12.2020 год.	-	1.388	1.388
Вредност на НС на 31.12.2019 година	210	1.161	1.371

БЕЛЕШКА 25. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Вид на основно средства	000 МКД			
	Постројки и опрема	Алат, транспортни средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на НПО на 01.01.2020 год.	63.471	13.201	22.356	99.028
- директни зголемувања	914	73	7.896	8.883
- намалување / расходи	(4.282)	-	(1.202)	(5.484)
- прекинжување	-	-	-	-
Набавна вредност на НПО на 31.12.2020 год.	60.103	13.274	29.050	102.427
Исправка на вредноста на НПО на 01.01.2020 год.	(21.626)	(8.606)	-	(30.232)
- амортизација во 2020 год.	(2.076)	(543)	-	(2.619)
- намалување / расходи	2.952	-	-	2.952
- прекинжување	-	-	-	-
Состојба на исправката на НПО на вредноста на 31.12.2020 год.	20.750	9.149	-	29.899
Сегашна вредност на НПО на 31.12.2020 год.	39.353	4.125	29.050	72.528
Вредност на НПО на 31.12.2019 год.	41.845	4.595	22.356	68.796

Сите недвижности, постројки и опрема со кои располага друштвото се користат за извршување на неговите активности.

ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП
Белешки кон финансиските извештаи

БЕЛЕШКА 26. ДОЛГОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Во Млекара АД Тетово	53.063	53.063
Вкупно долгорочни финансиски средства:	53.063	53.063

Европа ДООЕЛ Штип има акции во Млекара АД Тетово. Истото учествува со 40% во капиталот на Млекара АД Тетово и со тоа има значајно учество (влијание) врз работењето на друштвото.

БЕЛЕШКА 27. ЗАЛИХИ

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Сировини и материјали	38.001	36.876
• Резервни делови	627	451
• Ситен инвентар на залиха	2.186	668
• Готови производи	12.563	9.848
• Трговски стоки во магацин	3.225	1.766
Вкупно залихи:	56.602	49.609

Залихите на сировини и материјали се водат по плански цени и на крајот на годината се врши сведување по просечни цени. Залихите на недовршеното производство, готовите производи и трговските стоки се вреднуваат на пониската од набавната односно од нето реализациона вредност. Ситниот инвентар се отпишува 100% при ставање на истиот во употреба.

БЕЛЕШКА 28. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Опис на краткорочни побарувања и краткорочни финансиски вложувања	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Побарувања од поврзани субјекти	18.639	23.681
• Побарувања од купувачи	61.929	97.651
○ Купувачи во земјата	43.701	63.304
○ Купувачи во странство	18.228	34.347
• Побарувања по основ на дадени аванси	1.350	4.114
• Краткорочни финансиски средства	39.515	23.195
○ Побарување по дадени позајмици на поврзани друштва	39.515	23.195
• Побарувања по основ на даноци	463	531
○ Побарување од ДД	445	531
○ Побарување по основ на повеќе платени даноци и придонеси	18	-
• Побарувања од вработени	179	161
• Останати краткорочни побарувања	73	-
• АВР	891	2.035
○ Премии за осигурување	891	2.035
Вкупно краткорочни побарувања и краткорочни финансиски вложувања:	123.039	151.368

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ - ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	4	-
• Макпромет АД Штип	18.635	23.681
Вкупно	18.639	23.681

Со состојба на 31.12.2020 година старосната структура на побарувањата од поврзаните субјекти е како што следи:

	2020 000 МКД
Недоспеани	974
До 1 месец	1.942
Од 1-3 месеци	743
Од 3-6 месеци	4.508
Од 6-12 месеци	5.371
Над 12 месеци	5.101
Вкупно:	18.639

ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП
Белешки кон финансиските извештаи

Старосната структура на побарувањата од купувачите заклучно со 31.12.2020 е како што следи:

			2020 000 МКД
	Домашни	Странски	Вкупно
Недоспеани	769	12.644	13.413
До 1 месец	5.757	723	6.480
Од 1-3 месеци	8.407	2.212	10.619
Од 3-6 месеци	1.760	-	1.760
Од 6-12 месеци	314	2.152	2.466
Над 12 месеци	26.694	497	27.191
Вкупно:	43.701	18.228	61.929

Позајмици на поврзани друштва:

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Млекара АД Тетово	39.503	9.177
• Макпромет М ДООЕЛ Штип	12	-
• Кутис ДОО Штип	-	8.023
• Семенарство Промет ДООЕЛ Скопје	-	4.400
• Генлајт ДООЕЛ Штип	-	1.595
Вкупно:	39.515	23.195

БЕЛЕШКА 29. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Структурата на паричните средства и паричните еквиваленти е следнава:

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Денарски средства на сметки во банки	1.097	230
• Денарски средства во денарска благајна	-	15
• Средства на девизни сметки во банки	128	1.303
Вкупно:	1.225	1.548

Од Извештајот за паричните текови даден на почетокот на овој ревизорски извештај во финансиските извештаи на страна 7, се гледа дека Друштвото има:

Паричен тек	2020 000 МКД	2019 000 МКД
• Паричен тек од оперативни активности	47.541	3.989
• Паричен тек од инвестициони активности	(23.071)	(23.599)
• Паричен тек од финансиски активности	(24.793)	17.365
Нето пораст/намалување на готовината:	(323)	(2.245)

БЕЛЕШКА 30. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

	2020	2019
	000 МКД	000 МКД
• Запишан капитал	341	394
• Ревалоризациона резерва	60	6
• Акумулирана добивка	110.390	102.622
• Добивка за финансиската година	873	7.894
Вкупно главнина и резерви:	111.664	110.916

БЕЛЕШКА 31. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

	2020	2019
	000 МКД	000 МКД
• Комерцијална банка АД Скопје	7.532	13.916
• Прокредит банка АД Скопје	35.028	50.979
• Намалено за тековен долг од долгорочни кредити	(15.370)	(13.037)
Вкупно долгорочни обврски:	27.190	51.858

1. Обврските спрема Комерцијална банка АД Скопје се по два поединечни договори за долгорочни кредити од 2015 година со рок на враќање заклучно со 2022 година. Обврските се подмируваат согласно план за амортизација на кредитот со фиксна каматна стапка од 3,8%. Дел од обврските по овие договори кои доспеваат за плаќање заклучно со 31.12.2021 година во износ од 6.058 илјади денари се префрлени на тековни обврски по основ на кредити (Белешка 32).

2. Обврските спрема Прокредит банка АД Скопје во износ од 35.028 илјади денари се по основ на шест поединечни договори со фиксна каматна стапка од 3%. Од нив еден договор е за револвинг кредит во износ од 10.000 илјади денари со рок на враќање 11.02.2022 година додека останатите 5 кредити се сервисираат согласно планови за амортизација на истите. Дел од овие кредити во износ од 9.312 илјади денари кои се со рок на плаќање заклучно со 31.12.2021 година се префрлени како тековни обврски за кредити (Белешка 32).

БЕЛЕШКА 32. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Опис на тековни обврски	2020	2019
	000 МКД	000 МКД
• Обврски спрема поврзани друштва	15.584	9.471
• Обврски спрема добавувачи	24.551	60.458
○ Обврски спрема добавувачи во земјата	20.696	50.698
○ Обврски спрема добавувачи во странство	3.855	9.760
• Обврски за позајмници	47.686	29.723
• Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести	848	786
○ Персонален данок	119	117

ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП
Белешки кон финансиските извештаи

○ Придонеси за ПИО	489	448
○ Придонеси за здравство	195	180
○ Придонес за вработување	32	29
○ Придонес за дополнително здрав. осиг.	13	12
• Обврски кон вработените	1.728	1.661
○ Нето плати	1.728	1.661
• Тековни даночни обврски	-	-
○ Обврски за персонален данок	-	-
○ Обврски за данок на добивка	-	-
• Обврски по заеми и кредити	75.419	60.882
○ Комерцијална Банка АД Скопје		30.602
○ Прокредит Банка АД Скопје		9.975
○ Стопанска Банка АД Скопје		7.268
○ Зголемено за тековен долг од долгорочни кредити (Белешка 31)	15.370	13.037
• Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	3.175	-
Вкупно тековни обврски:	168.991	162.981

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ - ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

	2020	2019
	000 МКД	000 МКД
• Макпромет АД Штип	2.076	3.203
• Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	13.508	6.268
Вкупно:	15.584	9.471

Анализата на старосната структура на обврските спрема добавувачи - поврзани субјекти со 31.12.2020 година е како што следи:

	2020
	000 МКД
Недоспеани	13.646
До 30 дена	1.938
Од 30-90 дена	-
Од 91-180 дена	-
Од 181-360 дена	-
Вкупно	15.584

Старосната структура на обврските спрема добавувачите со 31.12.2020 година е како што следи:

	2020
	000 МКД
Домашни	
Странски	
Вкупно	

ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП
Белешки кон финансиските извештаи

Недоспеани	9.412	-	9.412
До 30 дена	4.207	2.837	7.044
Од 30-90 дена	3.895	926	4.821
Од 91- 180 дена	2.419	-	2.419
Од 180- 365 дена	713	92	805
Над 365 дена	50	-	50
Вкупно:	20.696	3.855	24.551

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ОБВРСКИ ЗА ПОЗАЈМИЦИ

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
Илинден ДООЕЛ Штип	1.404	-
Монтинг Изградба МА ДООЕЛ	47	-
Позајмици од домашни физички лица-поврзани субјекти	46.235	29.723
Вкупно:	47.686	29.723

БЕЛЕШКА 33. ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Европа ДООЕЛ Штип има трансакции со повеќе поврзани субјекти. Во консолидираните финансиски извештаи е вклучена со Макпромет АД Штип кој е доминантен сопственик и со Илинден 2002 ДООЕЛ Штип. Сите трансакции со поврзаните субјекти произлегуваат од меѓусебното работењето и нивната вредност и услови се взаемно договорени. Стоките и услугите меѓу поврзаните субјекти се продаваат по пазарни цени. Во табелата што следува се дадени податоци за обемот и состојбите на трансакциите со поврзаните субјект на и за периодот што завршува на 31 Декември 2020 и 2019 година.

а) Побарувања по основ на продажби

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
Макпромет АД Штип	18.635	23.681
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	4	-
Вкупно:	18.639	23.681

б) Обврски по основ на набавки и услуги

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
Макпромет АД Штип	2.076	3.203
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	13.584	6.268
Вкупно:	15.584	9.471

ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП
Белешки кон финансиските извештаи

в) Обврски по основ на позајмици

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	47	-
Клучен раководен кадар (сопственички и раководен кадар на Матичното друштво)	46.235	29.723
Вкупно:	47.639	29.723

г) Приходи од продажба на производи и услуги

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
Макпромет АД Штип	1.035	2.569
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	1.754	676
Вкупно	2.789	3.245

д) Трошоци од набавки и услуги

	2020 000 МКД	2019 000 МКД
Макпромет АД Штип	4.565	6.919
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	33.881	36.646
Вкупно	38.446	43.565

Трансакции со останати поврзани субјекти

	2020 000 МКД			
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Макпромет М Штип ДООЕЛ	13	-	14	233
Делпак ДООЕЛ	44	3.717	2.994	6.640
Кутис Штип ДООЕЛ	-	379	7	3.242
Семенарство АД Скопје	-	-	-	-
Семенарство Промет ДООЕЛ	-	-	67	-
Млекара АД Тетово	66.341	-	3.719	-
Монтинг Изградба МА ДООЕЛ	3.306	-	674	334
Клучен раководен кадар (сопственички и раководен кадар на Матичното друштво)	-	46.235	-	-
Вкупно:	69.657	50.331	7.475	10.449

	2019 000 МКД			
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
Макпромет М Штип ДООЕЛ	6.038	658	29	501
Делпак ДООЕЛ	-	8.315	4.068	10.125
Кутис Штип ДООЕЛ	12.249	-	-	3.400
Семенарство промет ДООЕЛ Скопје	4.400	-	-	-
Монтинг Изградба МА ДООЕЛ	2.876	-	-	-

ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП
Белешки кон финансиските извештаи

Млекара АД Тетово	43.303	15	-	676
Клучен раководен кадар (сопственички и раководен кадар на Матичното друштво)	-	54.250	-	887
Вкупно:	68.865	63.238	4.097	15.589

БЕЛЕШКА 34. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

34.1 Дадени хипотеки на имот

Друштвото нема ставено имот под хипотека, туку за обезбедување на кредитите е ставен под хипотека имотот на Макпромет АД Штип кој е основач на друштвото.

34.2 Судски спорови

Против друштвото во 2016 година е покренат судски спор за надомест на штета поради раскинување на договор во износ од 20.095 илјади денари. На датумот на овие финансиски извештаи не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на овај судски спор. Раководството смета дека судскиот спор е покренат врз основа на несоодветни судски докази. Фактички не е предизвикана штета затоа што не е пропишана одговорност при евентуално раскинување на договорот, при што договорот врз основа на кој тужителот го започнал судскиот процес е истечен во 2014 година и не може да претставува основ за надомест на штета. Пресудата е укината и предметот е вратен на повторно разгледување во Основниот суд Скопје II Скопје.

34.3 Гаранции

Друштвото се јавува како должников должник спрема Комерцијална банка и тоа за сметка на Семинарство промет ДООЕЛ Скопје за издадена гаранција под бр.08-100-2906/2 од 06.08.2018 година на износ од 69 илјади денари и за сметка на Илинден 2002 ДООЕЛ Штип за гаранција под бр. 02-100-4743/2 од 11.12.2018 на износ од 1.624 илјади денари.

Исто така друштвото е и должников должник спрема Комерцијална банка ад Скопје а за Семинарство Промет ДООЕЛ Скопје за револвинг кредит заведен под бр.08-100-4411/2 од 19.11.2018 на износ од 3.000 илјади денари.

Друштвото има издадено и девизна платежна гаранција на износ од 15.000 ЕУР во корист на SPICA SRL, Италија со рок на важност до 31.03.2021 година.

БЕЛЕШКА 35. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле некои материјално значајни настани, а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.

За
Европа ДООЕЛ Штип
 Управител
 Виолета Николова

Законска обврска за составување на Годишна сметка и годишен извештај за работењето, во согласност со одредбите од ЗТД

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува Извештај за финансиската состојба, Извештај за добивка или загуба и Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Во согласност со член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка, односно загуба на Друштвото за деловната година.

Во согласност со член 477, став 14 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и Извештај за работата на Друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се состои од Извештај за финансиската состојба, Извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците за Годишната сметка и ставките во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за сметководство не се појавуваат.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Управителот на Друштвото го изготвил и потпишал Годишниот извештај за работењето.

Европа ДООЕЛ Штип
Управител

Виолета Николова



Годишна сметка

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за добивка или загуба и Извештај за останата сеопфатна добивка

Ivana Karova Finansii Makpromet

From: esubmit@crm.org.mk
Sent: четврток, 18 март 2021 04:12
To: finansii@makpromet.com.mk
Subject: [E- поднесување на годишни сметки] Известување за одобрена годишна сметка
Importance: High

Почитуван(а) Piba Setrjova,

Годишна сметка за 2020 година со деловоден број 45020210060900, за субјектот Друштво за производство и продажба на кондиторски производи ЕВРОПА ДООЕЛ Штип, со ЕМБС 05224969 е одобрена.

Би благодариме што ги користите е-услугите на Централниот регистар на Република Северна Македонија,

Доколку Ви се потребни повеќе информации или имате проблем со користењето на системот, може да се обратите во нашиот центар за понов и поддршка на корисниците.

Со почит,

Централен Регистар на Република Северна Македонија
Кузман Јосифовски Питу 1, 1000 Скопје
Центар за понов и поддршка на корисници
e-mail: esubmit@crm.org.mk
Тел.: +389 2 3288295, +389 2 3288100
www.crm.org.mk <https://e-submit.crm.com.mk/aap1/>

НАПОМЕНА: Ова е автоматски генерирана порака. Ве молиме не одговарајте на неа.

EMSC: 05224969

Целоносно име: Друштво за производство и پردازба на кондитерски производи

ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП

Вид на работа: 450

Тип на ладнона сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година: 2020

Листа на придонени документи:

Образовани Балоди

Финансиски извештај

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	126.979.034,00			123.229.740,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.387.633,00			1.370.776,00
3	-- Издатоци за развој	907.850,00			871.332,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права				9.255,00
7	-- Нематеријални средства во подготовка				210.585,00
8	-- Останати нематеријални средства	479.783,00			579.604,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	72.527.875,00			68.795.438,00
13	-- Постройки и опрема	39.352.425,00			41.844.021,00
14	-- Транспортни средства	4.124.981,00			4.595.361,00
18	-- Материјални средства во подготовка	29.050.469,00			22.356.048,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	53.063.526,00			53.063.526,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	53.063.526,00			53.063.526,00
27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	53.063.526,00			53.063.526,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+043+052+059)	179.875.218,00			196.376.907,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	56.801.516,00			49.609.252,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	38.001.140,00			36.875.783,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.812.400,00			1.119.385,00
41	-- Залихи на готов производ	12.563.311,00			9.848.427,00
42	-- Залихи на трговски стоки	3.224.665,00			1.765.657,00
45	-- II. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	82.633.625,00			122.024.310,00

46	-- Побарувања од поврзани друштва	18.639.198,00		23.681.418,00
47	-- Побарувања од купувачи	61.929.289,00		97.651.351,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	1.349.096,00		
49	-- Побарувања од државата по основа на даноци, придонеси, црпина, акцизи и за останати додатоци кон државата (преплати)	463.065,00		530.456,00
50	-- Побарувања од вработените	178.577,00		161.291,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	73.500,00		
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (003+006+007+008)	39.516.232,00		23.194.708,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	39.516.232,00		23.194.708,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.224.945,00		1.548.423,00
60	-- Парични средства	1.224.945,00		1.548.423,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (069)	690.542,00		6.149.005,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА/ СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	307.844.894,00		325.755.647,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (009+067+068+069+070+071+075+076+077+078)	111.664.060,00		110.916.680,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	340.780,00		394.200,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПРАТНА ДОБИВКА	59.508,00		5.920,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	110.350.392,00		102.622.099,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	871.380,00		7.894.293,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	193.005.334,00		214.838.967,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	27.289.701,00		36.202.923,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	27.289.701,00		36.202.923,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	165.815.633,00		158.636.044,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	15.384.136,00		9.471.201,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	34.351.327,00		60.457.816,00
98	-- Обврски за аванси, даноци и каузии	46.282.317,00		29.722.677,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	947.556,00		786.332,00
100	-- Обврски кон вработените	1.726.875,00		1.660.793,00
101	-- Таксни деночни обврски	0,00		
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	1.403.519,00		
104	-- Обврски по заеми и кредити	75.408.503,00		56.537.225,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (069)	3.175.500,00		

111	-- ВКУПНО ПАСИВА / ПЛАНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (005+081+094+109+110)	307.844.894,00		325.753.647,00
-----	---	----------------	--	----------------

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправна на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+208+206)	182.925.449,00			217.030.991,00
202	-- Приходи од продажба	179.400.255,00			212.625.979,00
203	-- Останати приходи	4.525.194,00			4.405.012,00
204	-- Залози на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	9.848.427,00			13.522.459,00
205	-- Залози на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	12.563.311,00			9.848.427,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	180.219.460,00			200.711.761,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	102.715.029,00			117.780.484,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	11.850.801,00			13.378.681,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резерви делови, ситен инвентар, амбалажа и авансуми	105.061,00			183.613,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	15.635.820,00			21.301.652,00
212	-- Останати трошоци од работењето	7.002.386,00			7.800.467,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	31.946.273,00			32.539.018,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	19.312.761,00			18.854.291,00
215	-- Трошоци за даноци на плата и надоместоци на плата	1.286.331,00			3.794.017,00
216	-- Придоноси од задолжително социјално осигурување	8.026.468,00			5.138.426,00
217	-- Останати трошоци за вработените	3.320.713,00			4.754.469,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	3.002.722,00			2.809.937,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвредување) на недвижни средства	4.402.436,00			
222	-- Останати расходи од работењето	3.759.071,00			4.956.109,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+228+230+231+232+233)	454.614,00			229.771,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва				80,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	454.614,00			229.691,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	4.388.091,00			4.174.290,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.489.275,00			3.361.085,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење	898.816,00			613.405,00

од непроизвани друштва				
246	-- Добитка од редовно работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	1.487.396,00		8.701.079,00
250	-- Добитка пред оданочување (246+248) или (246- 249)	1.487.396,00		8.701.079,00
252	-- Данок на добитка	614.016,00		806.701,00
255	-- НЕТО ДОБИТКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	873.380,00		7.894.293,00
257	-- Просечен број на вработени воз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен знак)	81,00		89,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен знак)	12,00		12,00
259	-- ДОБИТКА ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	873.380,00		7.894.293,00
260	-- Добитка која им припада на членовите на вкани на матичното друштво	873.380,00		7.894.293,00
269	-- Добитка за подмијата	873.380,00		7.894.293,00
288	-- Вкупна сопствена добитка за годината (269+266) или (266-270)	873.380,00		7.894.293,00

Државна евиденција

Слика за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
643	-- Приходи од продажба на производи, служи и услуги на домашен пазар (* или * АОП 202 од БУ)	38.889.631,00			47.920.293,00
644	-- Приходи од продажба на производи, служи и услуги на странски пазар (* или * АОП 202 од БУ)	135.719.457,00			160.543.626,00
663	-- Приходи од порамична година (* или * АОП 203 од БУ)	608.470,00			84.115,00
668	-- Трошоци за суровини и материјали (* или * АОП 208 од БУ)	102.715.029,00			117.790.484,00
669	-- Огрев, гориво и мажила (* или * АОП 208 од БУ)	1.230.720,00			906.923,00
671	-- Канцелариски материјали (* или * АОП 209 од БУ)	28.528,00			28.241,00
672	-- Трошоци за амбалажа (* или * АОП 208 од БУ)	101.999,00			77.433,00
673	-- Униформи-вештита облека и обуки (* или * АОП 208 од БУ)	242.479,00			25.194,00
675	-- Вода (* или * АОП 208 од БУ)	605.072,00			225.049,00
676	-- Потрошена електрична енергија (* или * АОП 208 од БУ)	3.241.415,00			3.406.266,00
677	-- Потрошена енергетски горива (* или * АОП 208 од БУ)	710.276,00			1.363.200,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (* или * АОП 211 од БУ)	3.845.715,00			5.594.046,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (* или * АОП 211 од БУ)	238.492,00			333.001,00

691	-- Вкалулирани надомести за време на боледување	114.523,00		236.088,00
695	-- Регрес за годишен одмор (+ или - АОП 217 од БУ)	973.840,00		898.704,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќавања и патни трошоци (+ или - АОП 217 од БУ)	480.857,00		1.052.469,00
704	-- Трошоци за организирани исхрана во текот на работа (+ или - АОП 217 од БУ)	1.765.245,00		1.304.452,00
706	-- Надомести на ангажирана работна сила преку агенциите за привремена вработувања (+ или - АОП 217 од БУ)	3.320.713,00		4.754.469,00
709	-- Репрезентација (+ или - АОП 212 од БУ)	273.981,00		120.084,00
710	-- Премии за осигурување на имот (+ или - АОП 212 од БУ)	1.319.923,00		55.414,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (+ или - АОП 212 од БУ)	558.407,00		838.574,00
717	-- Останати трошоци на работњакта (+ или - АОП 212 од БУ)	2.810.726,00		3.207.974,00
718	-- Казни, пеналти надоместоци за штети и друго (+ или - АОП 222 од БУ)	3.741,00		491.674,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	81,00		85,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	81,00		85,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2072	- 10.82 - Производство на какао, чоколади и кондиторски производи	183.380.003,00			

Потпишано од:

Pina Bojceva

CN«Makedonski Telekom SA, O«Makedonski Telekom, С-МК Makedonski Telekom SA

Клиентите на ПОВТОРНО ПОДНЕСИ за ја претите годишната сметка до Централен регистар на одобрување.

Издвојем, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, кога ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Годишен извештај за работењето

Годишен извештај за работењето на Европа ДООЕЛ Штип за 2019 година

Годишен извештај за работењето на ЕВРОПА ДООЕЛ Штип

I. Податоци за друштвото:

Друштвото за производство и продажба на кондиторски производи ЕВРОПА ДООЕЛ Штип со седиште на ул. д-р Слободан Јовановски бр. 3 Штип е основано од АД Макпромет на 28.04.1998 год. Друштвото ги има усогласено своите акти согласно Законот за трговски друштва и неговата регистрација е евидентирана во Централниот регистар на Република Македонија.

Основна дејност на друштвото е производство и продажба на кондиторски производи со шифра на дејноста 15.84/0.

Во истото на крајот од годината има 81 вработени.

Друштвото квалитетите на своето работење ги потврдува со имплементација на ИСО9001:2000 и HACCP/CODEX ALIMENTARIUS.

II. Фактори кои влијаат врз работењето на друштвото

Општите услови на стопанисување на ниво на целата држава неминовно се рефлектира а и на работењето на Европа ДООЕЛ Штип. Покрај економскиот амбиент битно влијание на работењето имаше и:

- Зголемената конкуренција на пазарот;
- Долгогодишно градење на коректни односи со комитентите;
- Интересот за продолжување на соработката со голема доверба;
- Кризата со ковид пандемијата.

III. Основни финансиски извештаи

Остварените финансиски резултати се прикажани во скратена форма во извештајот кој е даден во продолжение

Извештај за добивка/загуба и останата сеопфатна добивка:

	31 декември 2020	31 декември 2019
	000 МКД	000 МКД
Приходи од продажба (вкупни)	182,925	217,031
Приходи од продажба	178,400	212,626
Останати приходи	4,525	4,405
Промена на залихата	2,715	-3,674
Вкупни расходи од работењето	180,219	200,711
Финансиски приходи	455	230
Финансиски расходи	4,388	4,174
Добивка/загуба пред оданочување	1,487	8,701
Останата сеопфатна добивка	/	/
Данок на добивка	614	807
Нето добивка за деловната година	873	7,894

Состојбата на друштвото поврзана со средствата, обврските и главнината е претставена во продолжение во скратената форма на:

Извештајот за финансиската состојба

	31 декември 2020 000 МКД	31 декември 2019 000 МКД
Нематеријални средства	1,388	1,371
Материјални средства	72,528	68,795
Долгорочни финансиски средства	53,064	53,064
Вкупно нетековни средства	126,980	123,230
Залихи	56,602	49,609
Побарувања од купувачите	80,568	121,333
Краткорочни финансиски средства	39,515	23,195
Останати побарувања и АВР	2,956	6,841
Парични средства	1,225	1,548
Вкупно тековни средства	180,866	202,526
ВКУПНО СРЕДСТВА	307,846	325,756
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	307,846	325,756
Главнина	341	394
Резерви	60	6
Акумулирана добивка	110,390	102,622
Добивка за деловната година	873	7,894
Нетековни обврски	27,190	56,203
Тековни обврски	168,992	158,637
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	307,846	325,756

IV. Анализа на основните финансиски показатели

Во 2020 год. Друштвото оствари позитивен финансиски резултат во износ од 873 илјади ден. Позитивниот финансиски резултат иако многу помал од минатогодишниот, главно поради ковид кризата, е остварен пред сè како резултат на максимално залагање на вработените за подигнување на квалитетот на производите и задржување на пазарите во услови на пандемија.

Остварените оперативни приходи во 2020 година во износ од 182.925 илјади ден. се состојат од:

- Приход од продажба на производи на домашниот пазар во износ од 38.890 илјади ден.
- Приходи од продажба на производи на странскиот пазар во износ од 135.719 илјади ден.
- Приход од услуги во износ од 3.711 илјади ден.
- Приходи од продажба на сировини во износ од 53 илјади ден.
- Приходи од наплата на штета во износ од 758 илјади ден. и останати приходи во износ од 3.794 илјади ден.

Вкупните оперативни расходи изнесуваат 180.219 илјади ден. и се состојат од:

- Трошоци за сировини и материјали и електрична енергија во износ од 102.715 илјади ден.

- Набавна вредност на продадени стоки во износ од 11.651 илјади ден.
- Набавна вредност на продадени материјали во износ од 105 илјади ден.
- Услуги кои имаат карактер на материјални трошоци во износ од 15.636 илјади ден.
- Останати трошоци од работењето во износ од 7.002 илјади ден.
- Трошоци за плати и други надоместоци на вработените во износ од 31.946 илјади ден.
- Амортизација на материјални и нематеријални средства во износ од 3.003 илјади ден.
- Вредносно усогласување на тековните средства во износ од 4.402 илјади денари.
- Останати оперативни трошоци во износ од 3.864 илјади ден.

Вкупната актива на друштвото изнесува 307.846 илјади ден. Од овој износ на нетековните средства отпаѓаат 126.980 илјади ден, а на тековните средства 180.866 илјади ден. Друштвото има нови инвестиции во износ од 7.896 илјади ден. Тековните средства во 2020 год. бележат намалување во однос на претходната година пред сè како резултат на намалени побарувања од поврзаните субјекти и краткорочни финансиски средства. Тековните обврски се поголеми за 10.355 илјади денари во однос на претходната година. Долгорочните обврски во 2020 год. изнесуваат 27.190 илјади ден. а во 2019 год. изнесуваа 56.203 илјади ден. Ова зголемување е пред сè резултат на намалувањето на обврските по кредитите.

Во наредниот период ќе се продолжи со преземање на активности за подобрување на финансиските резултати преку намалување на трошоците и зголемување на приходите.

V. Политика на управување со ризиците

Во своето работење Европа ДООЕЛ Штип е изложена на повеќе видови финансиски ризици како што се: пазарен ризик, кредитен ризик и ризик на ликвидноста.

Кај ризикот промена на пазарните цени, Европа ДООЕЛ Штип е изложен на ризикот за промена на цената на суровините кои ги набавува од странство врз кој ентитет нема влијание, а ковид пандемијата го зголемува ризикот уште повеќе.

Друштвото е изложено и на кредитниот ризик поради неможноста на време да се наплатат побарувањата од купувачите.

Но и покрај вавките ризици Друштвото во 2020 година немаше проблеми со ликвидноста односно на време ги извршуваше своите обврски спрема доверителите.

VI. Развој на друштвото во 2021 година

Во 2021 год. ДООЕЛ Европа Штип ќе го насочува кон зголемување на приходите од продажба на производи и услуги, преку задржување на постојните клиенти и привлекување на нови потрошувачи на неговите производи со максимално ангажирање на вработените, намалување на трошоците и максимално искористување на капацитетот.

Со залагањето на менаџерскиот тим во насока на истражување на пазарот во земјата и во странство ќе се создадат претпоставки за остварување на поголем позитивен финансиски резултат.

Макромет АД Штип
Одбор на директори
Виолета Николова
Цица Стерјова
Миле Атанасов

